

Врз основа на член 191 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и членовите 9 став (4) и 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 30/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16 и 124/18), на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 2 септември 2021 година согласно Анекс бр.2 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145 со бр.02-5784/1 од 1.07.2015 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2057/2 од 2.10.2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.
2. Во точка 2 алинеја 1 од Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 30/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16 и 124/18) зборовите „ул. 11-ти Октомври бр.46/1-6, Скопје“ се заменуваа со зборовите „ул. Методија Шаторов – Шарло бр.11-1/1 Скопје – Аеродром“.
3. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје на 27 февруари 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) согласно член 9 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа достави Известување за промена на седиште на правното лице и согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова река“ со планирана моќност од 359,4 kW и со локација реф. бр.143 на водотекот на Маркова река, КП 59, КО Елово, Општина Студеничани на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, УП1 бр.08 - 30/16 од 27 февруари 2020 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 28 јуни 2016 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова река“ со планирана моќност од 359,4 kW и со локација реф. бр.143 на водотекот на Маркова река, КП 59, КО Елово, Општина Студеничани (согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 02-5784/1 од 01.07.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр. 150-0308 од 01.07.2015 година) на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.46/1-6, Скопје, УП1 бр.08-30/16 од 28 јуни 2016 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16.

Регулаторната комисија за енергетика на 2 јули 2018 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова река“ на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со кое важноста се продолжува до 2 март 2020 година (согласно Анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145 со бр.02-5784/1 од 01.07.2015 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-3272/1 од 22.05.2018 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр. 78-0302 од 19.06.2018 година) УП1 бр.08 - 30/16 од 2 јули 2018 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/18.

Во однос на поднесеното барање и известување УП1 бр.08 - 30/16 од 27 февруари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика на 2 март 2020 година донесе Решение за запирање на постапката, се до добивање на мислење од Владата на Република Северна Македонија односно Министерството за животна средина и просторно планирање дали рокот за почеток со комерцијална работа на хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова река“ ќе биде продолжен односно дали ќе биде склучен нов анекс на договорот за концесија.

Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје на 26 октомври 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Анекс бр.2 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145 со бр.02-5784/1 од 1.07.2015 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2057/2 од 2.10.2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со кој рокот за започнување со комерцијална работа објектите се продолжува до 2 септември 2021 година.

По доставената документација, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова река“ и поднесеното известување за промена на седиште на правното лице се комплетни и оправдани, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-30/16
5 ноември 2020 година
Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**

Марко Бислимоски